

## КИНЕСКИ КЛОН НА MOTOROLA – SLVR

Експериментите во областа на клонирање на мобилни апарати продолжува. Кинескиот оператор

**DAXIAN**

Daxian Telecom го промовираше телефонот Daxian X5, кој по облик е многу сличен на Motorola - SLVR. Димензиите му се 109.5 x 46.5 x 11.5 мм, а тежи 70 грама. Daxian X5 има дисплеј со резолуција од 176 x 220 пиксели и поддржува 65.000 бои. Чита MP3/MP4 фајлови, има 1.3 мегапикселна камера, слод за micro SD (TransFlash) картичка и др. Телефонот ќе се продава само на кинескиот пазар.



## КАНАРИНЕЦОТ ОД MOTOROLA

Американската федерална комисија за комуникации (FCC) го одобри новиот модел на Motorola, наследникот на сега веќе легендарната ултратенка серија RAZR, кој е познат по кодното име Canary (канаринец), додека неговото службено име на пазарот ќе биде RAZR K1. RAZR K1 ќе поддржува quad-band, EDGE и Bluetooth, а ќе има ист екран со резолуција од 176 x 220 пиксели и фотоапарат со резолуција од 2 мегапиксела, како што е неговиот лизгачки роднина Motorola Capri.

За K1 уште се знае дека ќе поддржува Micro SD картичка, а на изложбите се појавува во сјајно сино кукиште, за кое сè уште не се познати димензиите.



## SONY-BLACK DIAMOND - ТЕЛЕФОН НА ИДНИНАТА



Дизајнерот на овој телефон, Jaren Goh, го нарече "црн дијамант". Ќе биде пуштен во продажба во 2007 година. Од техничките карактеристики се знае дека ќе има дваинчен (262.000 бои) сензорен TFT дисплеј, 4 мегапикселна камера, Windows Mobile 5.0, 400MHz Xscale процесор, Bluetooth, Wi-Fi, 128MB вградена меморија, слот за SD картичка (+2GB), сензорна тастатура и ќе се продава на евроазијскиот пазар по цена од 300.000 евра.



## EV-K100

Ако ви се допаѓаат тенки телефони, тогаш обратете внимание на новитетот од компанијата KTFT, наречен EV - K 100. Главна карактеристика на овој телефон е неговата дебелина од вкупно 7,9 мм. Содржи 1,9 инчен екран во боја, 1,3 мегапикселна камера, 165 мегабајти меморија и MP3 плеер.



Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**